



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 1 октомври 1982
Скопје
Број 38
Год. XXXVIII

Претплата за 1983 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12408

547.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 27 септември 1982 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Сулејмани Садик Исмет, од Кичево,
2. Димовски Ристо Јосиф, од Битола,
3. Мустафа Цавид Шабан, од Скопје,
4. Ангеловски Ангел Злате, од Куманово,
5. Димишковски Благоја Радослав, од с. Кучково,
6. Огњанов Ристо Петко, од Неготино,
7. Симоновски Никола Киро, од Скопје,
8. Стојанчев Трајко Ристо, од Скопје,
9. Гурковиќ Јован Будимир, од Штип.

II

Изречената казна затвор во траење од 60 дена се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Николова Јован Доста, од Битола.

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Атанасовски Борис Славчо, од Скопје,
2. Сарафиноски Горѓи Сарафин, од с. Драслајца,
3. Далипи Изеир Арун, од с. Страхоједица,
4. Далипи Изеир Авни, од с. Страхоједица,
5. Петрески Иван Миливој, од Скопје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Пазаровски Атанас Кирил, од с. Велештово,
2. Тошески Боге Димитрија, од Прилеп,
3. Кимов Гано Веселин, од с. Чалепово,
4. Поповски Васил Борис, од с. Смојмирево.

V

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Канзоски Авзија Асан, од Кичево.

VI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Димовска Вангел Марга, од Битола.

VII

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Али Сефедин Реџеп, од Скопје.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Димитриевски Добривоје Ацо, од Куманово.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Јашаровски Рамадан Трајман, од Куманово,
2. Гошев Васе Костадин, од с. Стојаково,
3. Гиевски Ангеле Тихомир, од Скопје.

X

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Гелевски Благоја Перо, од с. Рачиново.

XI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Илиевски Стојан Борка, од Скопје,
2. Китановски Милан Гуро, од с. Нерав.

XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-451
27 септември 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

548.

Врз основа на член 11 од Законот за данокот од доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/80 и 38/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ДАНОК ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕ- НИОТ ТРУД ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Се ослободуваат од плаќање данок од доход во 1982 година организациите на здружениот труд од областа на индустријата и рударството и тоа гранките и подгрупите 0106 — Производство на железна руда; 01071 — Производство на железо и челик; 01121 — Производство на стакло; 0118 — Производство на базни хемиски производи; 0124 — Производство и преработка на хартија; 0125 — Производство на текстилни предива и ткаенини; 0126 — Производство на готови текстилни производи; 0127 — Производство на кожа и крзно; 0128

— Производство на кожни обувки и галантерија; 0129 — Преработка на каучук; 0130 — Производство на прехранбени производи; 0134 — Графичка дејност; во областа 02 — Земјоделство и рибарство; во областа 03 — Шумарство и во областа 04 — Водостопанство.

Член 2

Организациите на здружениот труд од член 1 на оваа одлука пресметаниот данок од доход ќе го насочат за развој на материјалната основа на трудот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1982 година.

Бр. 23-1812/1

16 септември 1982 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

549.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 6 мај 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на членот 19 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Владо Тасевски“ во Скопје, донесена со референдум на 29 декември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Владо Тасевски“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 9/82 од 25 март 1982 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и неговата спротивност со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, судов утврди дека со неа е изменет членот 19 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи така, што за извршителите на дополнителните работи и работни задачи и за извршителите на посложените дополнителни работи и работни задачи (на директорот и наставниците во училиштето), аконтацијата на личниот доход се зголемува за 30 односно за 60 бода.

5. Согласно ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оспорената одлука се предвидени додатни бодови за извршителите на дополнителни и посложените дополнителни работи и работни задачи. Меѓутоа, не се утврдени дополнителните и посложените работи и работни задачи за чие извршување ќе се добиваат предвидените бодови, ниту е определено кои работници ќе ги извршуваат тие работи и работни задачи и ќе учествуваат во распределбата на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што работниците во училиштето не ги утврдиле основите за дополнителните и посложените работи и работни задачи, кои работи и работни задачи треба да бидат во функција на

унапредување на воспитувањето и образованието, како и со оглед на тоа што не се утврдени мерилата, а тоа значи бодови за секоја дополнителна и посложена дополнителна работа и работна задача, Судов утврди дека оспорената одлука не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 9/82

6 мај 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

550.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа од 1 април 1981 година, на седницата од 1 април 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА алинејата 1 на став 2 на член 48 од Самоуправната спогодба за здружување во Работна организација Земјоделски факултет при Универзитетскиот центар за биолошко-биотехнички науки во Скопје, склучена на 28 декември 1977 година од работниците во основните организации на здружениот труд Институт за пољоделство и градинарство во Скопје, Институт за сточарство во Скопје, Институт за овоштарство во Скопје, Институт за тутун во Прилеп, Институт за лозарство и винарство во Скопје, Институт за проучување на почвата во Скопје, Институт за заштита на растенијата во Скопје и Факултетско-земјоделско стопанство во село Трубареве, во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во основните организации на здружениот труд, означени во точката 1 на оваа одлука, во состав на Работната организација Земјоделски факултет при Универзитетскиот центар за биолошко-биотехнички науки во Скопје, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 11/81 од 12 февруари 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од самоуправната спогодба, означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што пред Судот основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 39 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74, 36/76 и 25/79).

4. Разгледувајќи ја оспорената самоуправна спогодба, во текот на јавната расправа и на седницата Судот утврди дека според оспорениот член 48, наставно-научниот совет е стручен орган на факултетот и него го сочинуваат: сите наставно-научни и научни работници на факултетот (редовни професори, вонредни професори, доценти, виши предавачи, предавачи, научни советници, виши научни соработници и научни соработници); делегати на соработниците (асистенти, стручни советници, виши стручни соработници и стручни соработници) и тоа на секои 5 членови по 1 делегат и делегати на студентите (од секоја насока и година по 1 делегат).

Во претходната постапка Судот исто така утврди дека институтите здружени во Работната организација Земјоделски факултет во Скопје, се организирани како основни организации на здружениот труд и дека тие според нивните статuti

имаат наставно-научни совети кои во некои од тие статутите се наречени наставно-научни колегии.

5. Според ставот 1 на член 39 од Законот за високото образование, во високообразовната организација се формира наставно-научен совет. Наставно-научен совет, согласно новиот став 2 на означениот член 39 (член 4 од Законот за измени и дополнувања на Законот за високото образование, „Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), исто така може да се формира и за една или две односно повеќе основни организации на здружениот труд кога во високообразовната организација се организирани такви основни организации.

Кога основните организации на здружениот труд во состав на високообразовната организација имаат наставно-научни совети, наставно-научниот совет на таа високообразовна организација, согласно ставот 3 на член 40 од Законот за високото образование (член 5, став 3 од Законот за измени и дополнувања) го сочинуваат по еднаков број делегати од наставно-научните совети на основните организации на здружениот труд.

Уставниот суд на Македонија утврди дека Земјоделскиот факултет во Скопје во поглед на внатрешната организација претставува високообразовна организација во која се организирани основни организации на здружениот труд со свои наставно-научни совети. Начинот на формирање на наставно-научниот совет на Земјоделскиот факултет, според тоа, мора да биде во согласност со одредбата од став 3 на член 40 од Законот за високото образование, така што ова тело мора да се формира од еднаков број на делегати на сите наставно-научни совети на основните организации на здружениот труд. Поради тоа, Судот оцени дека при сегашната поставеност на Земјоделскиот факултет во Скопје на организационен и наставно-научен план, начинот на формирање на наставно-научниот совет на факултетот кој е утврден во оспорената одредба од самоуправната спогодба, не е во согласност со ставот 3 на член 40 од Законот за високото образование.

Со оглед на тоа што со алинејата 1 на став 2 на член 48 од означената самоуправна спогодба формирањето на наставно-научниот совет на Земјоделскиот факултет во Скопје не се врши на начин кој е предвиден во ставот 3 на член 40 од Законот за високото образование (член 5, став 3 од Законот за измени и дополнувања на означениот закон), Судот оцени дека таа одредба од самоуправната спогодба не е во согласност со означената законска одредба, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 11/81
1 април 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

551.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 6 мај 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи во Централното основно училиште „Единство“ во село Окиси — Струга, донесен на собирот на работните луѓе одржан на 22 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Единство“ во село Окиси — Струга, на начинот

предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за неговата спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека оспорениот правилник е донесен на собир на работни луѓе.

5. Според членот 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со референдум одлучуваат, меѓу другото и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен на собир на работните луѓе односно не е усвоен на референдум, Судов оцени дека е во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 121/81
6 мај 1982 година
Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Димитар Поп Георгиев, с. р.

552.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 21 април 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 7 на член 3 од Одлуката за воведување самопридонес во Месната заедница „Росоман“ во с. Росоман, донесена од советот на таа заедница со референдум одржан на 31 мај 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Месната заедница „Росоман“ во с. Росоман, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 172/81 од 4 март 1982 година, поведе постапка за оценување законитоста на одредбата од оспорената одлука, означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што наједе дека основано може да се постави прашањето за нејзината законитост.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека оспорената одлука е донесена од работните луѓе и граѓаните на Месната заедница „Росоман“ во с. Росоман со референдум одржан на 31 мај 1981 година. Понатаму, Судов утврди дека според точката 7 на член 3 од таа одлука, обврзници на самопридонесот се и организациите на здружениот труд со седиште во с. Росоман и другите основни организации на здружениот труд кои имаат деловни единици, продавници или основни средства (системи и потсистеми за наводнување) на подрачјето на Месната заедница „Росоман“, по стапка од 1,5% од доходот што го остваруваат во основната организација на здружениот труд односно деловната единица, продавница и слично.

Според членот 1 од Законот за општите начела на самопридонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 27/78), работните луѓе и граѓаните со самопридонес можат да здружуваат средства и труд за задоволување на определени заеднички интереси

и потреби во месната заедница. Според ставот 1 на член 10 од овој закон, обврзници на самопридонесот се работните луѓе и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот. Според ставот 2 на овој член, за изградба на определени објекти од кои имаат непосредна или посредна корист и работните луѓе и граѓаните што немаат живеалиште, но имаат во сопственост недвижен имот на подрачјето за кое се воведува самопридонесот обврзници на самопридонесот се и тие работни луѓе и граѓани. Постоенето на посредната и непосредната корист се утврдува при претресувањето на иницијативата за воведување на самопридонесот.

Од наведените законски одредби произлегува дека обврзници на самопридонесот можат да бидат само работните луѓе и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот, а под одредени услови и работните луѓе и граѓаните кои немаат живеалиште на ова подрачје. Според тоа, други субјекти надвор од оние наведени во означената законска одредба, не можат да бидат обврзници со самопридонес. Од друга страна, работниците во основната организација на здружениот труд од подрачјето на месната заедница каде што се воведува самопридонесот, согласно ставот 1 на член 133 од Уставот на СР Македонија, можат да издвојат дел од доходот за задоволување на заедничките интереси и потреби во месната заедница. Меѓутоа, за издвојувањето на дел од доходот за таква цел работниците во основ-

ната организација треба да одлучат сами и непосредно, затоа што според Уставот и Законот за здружениот труд располагањето со доходот е неотуѓиво право на работниците во основната организација на здружениот труд.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорената одредба од одлуката за воведување самопридонес покрај работните луѓе и граѓаните, како обврзници се предвидени и организациите на здружениот труд кои имаат седиште на подрачјето на Месната заедница „Росоман“ и организациите на здружениот труд кои имаат деловни единици, продавници и слично на тоа подрачје, Судот смета дека оспорената одредба од одлуката не е во согласност со членот 10 од Законот за општите начела на самопридонесот.

5. Согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15 алинеја 2 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, оваа одлука Судот ја донесе на седницата без одржување на јавна расправа.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 172/81

21 април 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

274.

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“, бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, во согласност со собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за железнички сообраќај со седишта во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово, а со цел обезбедување на потребни средства на финансирање на трошоците на репродукцијата, за нормални услови на стопанисување на ООЗТ во железничкиот сообраќај, на седницата одржана на ден 14 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Одлуката за воведување придонес од доходот и висина на стапката на придонесот на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“, бр. 43/81), во членот 1 ред 6 точката се заменува со записка, и се додаваат зборовите: „како и за покривање на дел од загубата од 1981 година“.

Член 2

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 1745/1

27 август 1982 година

Скопје

Претседател,
Инајет Даути, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

275.

Врз основа на член 139 од Уставот на СРМ, член 579 од Законот за здружениот труд и член 32 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на пензионерите на Македонија, Републичката конференција на Сојузот на инвалидите на трудот на Македонија и Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: учесници на општествениот договор) склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел да се усогласи самоуправното уредување во системот на усогласување на пензиите, учесниците на општествениот договор се согласни усог-

ласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на сите вработени на територијата на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Република) и усогласување на пензиите остварени во одделни периоди да се врши на начин утврден со овој општествен договор.

Член 2

Усогласувањето на пензиите се засновува на начелата на заемност и солидарност и минатиот труд, а при усогласувањето се земаат предвид критериумите и мерилата утврдени со општествени договори и самоуправни спогодби со кои се врши насочување на распределбата на доходот и личните доходи.

Член 3

Начинот на усогласување на пензиите, во смисла на овој општествен договор, се засновува на политиката и средствата во областа на пензиското и инвалидското осигурување договорени во Општествениот план на Македонија за периодот од 1981 до 1985 година и Планот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за периодот од 1981 до 1985 година.

II. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ

Член 4

Усогласувањето на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на сите вработени на територијата на Републиката се врши така, што пензиите се зголемуваат во просек за порастот на просечниот чист личен доход (во натамошниот текст: личен доход) во претходната година.

Пензиите задолжително се усогласуваат и за дел од порастот на личните доходи во тековната година.

Усогласената пензија во смисла на став 1 и 2 на овој член не може да го надмине износот на пензијата определена од највисоката пензиска основа во таа година.

Член 5

Учесниците на општествениот договор се согласни усогласувањето на пензиите, во смисла на претходниот член, да се врши на селективна основа врз начелата на солидарност и заемност, заради обезбедување заштита на стандардот на корисниците на пензија со ниски пензии, во периоди кога порастот на трошоците на животот го надминува порастот на личните доходи или кога порастот на трошоците на животот и порастот на личните доходи во споредба со претходната година покажуваат пораст од преку 20 отсто.

Усогласувањето на пензиите, во смисла на претходниот став, се врши така што со зголемувањето на пониските пензии во поголем процент, односно зголемување на сите пензии во еднакви износи, се обезбедува пониските пензии да растат над процентот на просечното зголемување на сите пензии.

Пониски пензии, во смисла на овој општествен договор, се сметаат сите пензии кои се испод граничниот износ на најниското пензиско примање и минималните пензии, а во определени случаи и пензиите помали од просечната пензија.

Член 6

Учесниците на општествениот договор се согласни усогласувањето на пензиите со порастот на личните доходи во тековната година да се врши од 1 јули тековната година и тоа за најмалку 50 отсто од порастот на личните доходи во периодот јануари-јуни во таа година споредено со просечните лични доходи од претходната година.

Член 7

Усогласувањето на пензиите и преземањето на други мерки од значење за заштита на стандардот

на корисниците на пензија се врши со самоуправен општ акт на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница), имајќи ги предвид ставовите и мислењата на учесниците на Општествениот договор.

Член 8

Учесниците на Општествениот договор се согласни дека во рамките на своите права и одговорности ќе го разгледуваат влијанието на економските движења на материјалната положба на корисниците на пензија, а особено порастот на трошоците на животот и личните доходи.

Член 9

За усогласување на пензиите се користат податоците за просечно исплатените лични доходи, трошоците на животот и нивната динамика, кои ги објавува Републичкиот завод за статистика.

Со цел благовремено да се усогласуваат пензиите, до објавувањето на официјалните статистички податоци, усогласувањето на пензиите може да се врши врз основа на официјална оценка на порастот на личните доходи и трошоците на животот, со тоа што конечната пресметка за зголемување на пензиите и утврдувањето на евентуалната разлика да се врши по објавувањето на официјалните статистички податоци.

III. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ОСТВАРЕНИ ВО ОДДЕЛНИ ПЕРИОДИ

Член 10

Усогласувањето на пензиите остварени во одделни периоди ќе се врши доколку нивото на пензии остварени во поранешните периоди заостанува зад нивото на пензиите остварени од последната година за 3 отсто или повеќе.

Под ниво на пензија, во смисла на овој општествен договор, се подразбира просечен износ на старосните пензии остварени во одреден период под општи услови за стекнување право.

Период на остварување право на пензија е последната година на осигурување од која се зема личниот доход за утврдување на пензиската основа.

Член 11

Усогласување на пензија, во смисла на претходниот член, може да се врши за сите пензии или за пензии остварени во одделни периоди, како и за сите осигуреници или за поодделни категории осигуреници.

При донесувањето на соодветни самоуправни општи акти за усогласување на пензиите остварени во одделни периоди се применуваат одредбите од член 7 и 8 на овој општествен договор.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Заради следење примената на овој општествен договор, информирање на учесниците на Општествениот договор за резултатите на неговата примена и предлагање мерки за негово спроведување, учесниците на Општествениот договор се согласни да се формира Координационен одбор кого го сочинуваат по еден претставник на секој од учесниците на Општествениот договор.

Координациониот одбор работи по деловник кој сам го донесува.

Стручните, административните и други работи за Координациониот одбор ги врши стручната служба на Заедницата.

Член 13

Толкување на овој општествен договор даваат учесниците на Општествениот договор, на предлог на Координациониот одбор.

Член 14

Постапката за изменување и дополнување на овој општествен договор се покренува со писмен предлог на еден или повеќе од учесниците на Општествениот договор, а изменувањето и дополнувањето се врши на начин и постапка како и за склучувањето на овој општествен договор.

Член 15

Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на Општествениот договор.

Член 16

Овој општествен договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

11 јуни 1982 година
Скопје

ПОТПИСНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР:

1. Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија,
2. Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на Народноослободителната војна на Македонија,
3. Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
4. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
5. Стопанската комора на Македонија,
6. Републичката конференција на Сојузот на пензионерите на Македонија,
7. Републичката конференција на Сојузот на инвалидите на трудот на Македонија,
8. Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

ЗАЕДНИЦА НА ВРАБОТУВАЊЕТО — БИТОЛА

276.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/76) и член 13 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за вработување на општината Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 16 јуни 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,60% од општината Битола.

Член 2

Одлуката влегува во сила откако ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 септември 1982 година.

Бр. 0201-312/1
17 јуни 1982 година
Битола

Претседател,
Димитар Митрев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

277.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 31 август 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се изменува Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општина Битола“, бр. 3/79, 16/79, 23/79, 22/81 и 6/82).

Член 2

Во член 2 од Одлуката за измени на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 22/81), износот од 0,32% се утврдува на износ од 0,30% — придонес од доходот на ОЗТ.

Во членот 2 став 2 точка 2 од Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општина Битола“, бр. 3/79), износот од 0,24% се утврдува на износ од 0,20% — придонес од личен доход од работен однос.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 септември 1982 година.

Бр. 02-33/1-82
31 август 1982 година
Битола

Претседател,
д-р Маргарита Василевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО

278.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74 и 9/78) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево („Службен весник на СРМ“, бр. 42/78), а во врска со член 2 од Законот за начинот на располагањето со вишоците од приходите на буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците од приходите на самоуправните интересни заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 25 август 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување

— Кичево се утврдува во висина од 70% од бруто личниот доход на работниците, во која се содржи:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита од 3,4% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 3,6%.

Член 2

За обврзниците на придонесот за здравствено осигурување од член 24 точка 5 и 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување за кои, според член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од истиот закон, основницата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравствено осигурување се утврдува во висина од 10,8% од нето основницата.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа при работа и заболување од професионални болести се утврдува во висина од 0,2% од определената основница.

Основница за пресметување на придонесот од претходниот став на овој член претставува:

1. за обврзниците на придонесот кои според Одлуката за единствена класификација на дејностите се распоредени во областите од 01 до 11 — остварениот доход;

2. за обврзниците на придонесот кои според Одлуката за единствена класификација на дејностите се распоредени во областите од 12 до 14 — бруто личниот доход.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 и во 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 август 1982 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-3279/1

25 август 1982 година

Кичево

Претседател,

Љупче Стефаноски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — РАДОВИШ

279.

Врз основа на Одлуката бр. 63/10, донесена од Собранието на СИЗ за основно образование и наука — Радовиш, а согласно член 46 став 10 од Статутот на СИЗ за основно образование и наука — Радовиш, Извршниот одбор на СИЗ за основно образование и наука — Радовиш, на седницата одржана на 8 септември 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА БР. 63/4, ДОНЕСЕНА ОД СОБРАНИЕТО НА СИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — РАДОВИШ

Член 1

Се менува член 2 од Одлуката бр. 63/4, донесена на 19 мај 1982 година, и гласи: се утврдуваат следните извори на финансиски средства и следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од личен доход од работен однос во бруто износ од стопанството и нестопанството во општината Радовиш, по стапка од 4% (наместо досегашната 5,35%);

2. придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,5% од катастарски доход и

3. придонес од личен доход од занаетчиска дејност, по стапка од 5%.

Член 2

Согласно Законот за самоуправните интересни заедници за образование и наука наплатата на придонесите по оваа одлука ќе ја врши Службата на општественото книговодство — Радовиш, Одделение за општествени приходи при Собранието на општината Радовиш.

Член 3

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 август 1982 година.

Бр. 114/1

8 септември 1982 година

Радовиш

Претседател,

Душко Павиќевиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

280.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 6/81), член 21 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, член 102 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествената заштита на децата — Титов Велес, член 14 од Самоуправната спогодба за финансирање на основите на Планот за развој на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за периодот 1981—1985 година, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес, на седницата одржана на 29 јуни 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување на средства во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес за 1982 година се менува и се утврдува од бруто личните доходи на работниците вработени во:

1. стопанската дејност	1,70%,
2. општествените дејности	1,75%,
3. самостојно вршење на стопанската и нестопанската дејност	0,45%,
4. земјоделската дејност	0,20%,
5. кај граѓани и граѓанско-правни лица	0,45%.

Член 2

Средствата од пресметковната стапка за општествената заштита на децата се распределуваат со посебна одлука на Собранието на Заедницата и тоа врз основа на утврдените облици, обемот и мерилата и критериумите со програмата за развој на детската заштита и со финансискиот план за 1982 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, и ќе се објави во „Службен гласник на Собранието на општината Титов Велес“ и во „Служ-

бен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-108/1
27 август 1982 година
Титов Велес

Претседател,
Иван Кичуков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СВЕТИ НИКОЛЕ

281.

Врз основа на член 2 од Законот за начинот на располагање на вишоците од приходите од буџетите на општествено-политичките заедници и со вишоците на приходите на самоуправните интересни заедници во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/81), Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Свети Николе, на седницата одржана на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ

Член 1

Во Одлуката за пресметковната стапка за здружување на средствата за остварување на Програмата на Општинската СИЗ на физичката култура и здружувањето на средствата во РСИЗ на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 17/82), во член 2 став 1, точка 2 се менува и гласи:

„Придонес од остварен доход на стопанските организации, по стапка од 0,36%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1982 година.

Бр. 1101-5/1
21 јули 1982 година
Свети Николе

Претседател,
Весов Бојчо, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

282.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците — даватели на услуги, врз основа на член 9 став 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, одржана на 6 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

Член 1

Во членот 1 став 1 од Одлуката за стапката на придонесот од личен доход за здравство и

здравствено осигурување — Кочани, донесена на 27. I. 1982 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 11/82, која што изнесува 7% а се намалува на 6,5%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1982 година.

Бр. 0203-329
6 јули 1982 година
Кочани

Претседател,
Станчо Салунџиски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО

283.

Врз основа на член 33 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура и член 14 од Статутот на СИЗ на физичката култура, Собранието на Заедницата на физичката култура — Тетово, на седницата одржана на 15 јуни 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — СКОПЈЕ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1 придонеси од доходот на ООЗТ по стапка од 0,50% (во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,46% и за Републичката заедница на физичката култура — Скопје од 0,04%);

2. придонесот од личен доход од работен однос од нестопанска дејност по стапка од 0,50% (во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово од 0,45% и Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје од 0,05%);

Се овластува Службата на општественото книговодство при Собранието на општината Тетово распределбата да ја врши според процентуалното учество на утврдените и пропишаните стапки;

3. придонесот од личен доход од земјоделска дејност од 0,15%;

4. придонесот од личен доход од самостојно вршење на дејност изнесува 0,10%.

Член 3

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот за пресметувањето и плаќањето на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79, 2/80).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 август 1982 година.

Бр. 0801-212/2
15 јуни 1982 година
Тетово

Претседател,
Кемал Сулејмани, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ —
ТЕТОВО

284.

Врз основа на член 20 од Статутот на Општинската заедница на образованието — Тетово, Собранието на Општинската заедница на образованието, на одржаната седница на 30 април 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД

I

Се намалува стапката на придонесот од личниот доход за основно образование од стопански и нестопански дејности од 5% на 4,30%.

II

Новата стапка на придонес од личен доход на стопанска и нестопанска дејност за основно образование од 4,30% ќе се применува од 1. VIII. 1982 година заклучно со 31. XII. 1982 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 август 1982 година.

Бр. 0801-495/1

30 јуни 1982 година

Тетово

Претседател,
Бајрам Мемети, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води спор за развод на брак, заведен под П. бр. 2595/80, по тужбата на тужителот Тевева Зора од Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46, на привремена работа во Париз, застапувана од Трајко Јовев, адв. од Скопје, против тужениот Тевев Радојче, сега со непозната адреса.

Со оглед на тоа дека живеалиштето односно престојувалиштето на тужениот е непознато на тужениот му се назначува за застапник Атанасов Герасим, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува тужениот во постапката сè додека тужениот или неговиот полномошник не ќе се јави пред судот односно додека органот за старателство не ќе го извести судот дека назначил старател.

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, П. бр. 2595/80. (82)

Пред Општинскиот суд во Скопје I — Скопје се води спор за сопственост на недвижен имот во вредност од 200.000 динари, помеѓу тужителите Љута Шабан Рамуш и Љута Шабан Рафиз против тужената Мустафа Мустафа Зурафе, со непознато место на живеење во Република Турција.

Се повикува тужената Мустафа Мустафа Зурафе во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје, да достави адреса или да постави полномошник кој ќе ја застапува во граѓанскиот спор П. бр. 1241/82.

Доколку истата не се јави ќе биде застапувана од привремен старател кој ќе ѝ биде поставен од судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 1241/82. (83)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Предлагачот Акиф Зендели поднесе предлог до овој суд за утврдување смртта на Асибе Зендели од с. Морани, Скопско која починала на 20. VIII. 1944 година, а во матичните книги на умрениите не е заведена. Поради тоа се повикуваат сите, доколку знаат нешто за животот на Асибе Зендели, да се јават во судот во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на Огласната табла во Судот. По истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое ќе утврди дека лицето Асибе Зендели од село Морани, Скопско е умрела на 20. VIII. 1944 година.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 85/82. (81)

Кредитното писмо бр. 3 на износ од 2.000,00 динари, издадено од Стопанската банка — Филијала — Скопје на лицето Ашанин Јорданка е загубено. Се повикува наоѓачот на ова писмо да го пријави во Општинскиот суд Скопје II како и секое друго лице кое знае дека кредитното писмо се наоѓа кај некој да го пријави во судот. Со објавувањето на огласот должникот по кредитното писмо се известува дека не смее да ја исполни обврската со оглед дека ова писмо ќе биде поништено ако никој во судот не се јави дека го има истото или не стави приговор против предлогот за поништување на кредитното писмо.

Рокот за пријавување е 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Доколку во наведениот рок не се пријави кредитното писмо, истото ќе биде поништено.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 144/78. (86)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Со овој оглас се повикува лицето Стеван Христов од Битола, кој наводно умрел во град Софија, НР Бугарија на ден 15. I. 1948 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас да се јави во Општинскиот суд — Битола. Исто така се повикува и секој кој нешто знае за неговиот живот тоа да му го соопшти на овој суд, бидејќи по истекот на горенаведениот рок ќе се докаже дека исчезнатиот Стеван Христов од Битола умрел.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 453/82. (80)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп се водат оставински постапки за расправање оставините на оставателите: Котески Саздан, бивш од с. Вранче заведена под О. бр. 69/78 година; Ацески Јордан, бивш од с. Вранче, заведена под О. бр. 350/80 година; Тапанчиевска Мита, бивша од с. Вешиште, заведена под О. бр. 444/79 година; Трајковски Трајко, бивш од с. Витолиште, заведена под О. бр. 460/79 година; Јованоски Илија, бивш од Прилеп, заведена под О. бр. 479/79 година; Стојкоска Велика, бивша од с. Варош, заведена под О. бр. 99/81 година; Крстеска Стојна, бивша од с. Галичани, заведена под О. бр. 177/81 година; Петреска Неда, бивша од с. Долнени, заведена под О. бр. 85/82 година; Попоски Степан, бивш од с. Полчиште, заведена под О. бр. 301/80 година; Стеваноски Стеван, бивш од Прилеп, заведена под О. бр. 186/80 година; Прдески Стојан, бивш од с. Витолиште, заведена под О. бр. 383/80 година; Трајкоски Најдо, бивш од с. Чаниште, заведена под О. бр. 267/80 година; Србјакоски Митре, бивш од с. Ерековци, заведена под О. бр. 497/79 година; Талески Диме, бивш од с. Вранче, заведена под О. бр. 351/80 година.

Се повикуваат наследниците кои полагаат право на наследство од оставините на горенаведените оставители, да се јават во овој или во било кој друг општински суд, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, и да дадат наследничка изјава, согласно член 217 од ЗН.

Доколку повиканите наследници не се јават во определениот рок, оставините на оставателите ќе се предадат во сопственост на СО Прилеп.

Од Општинскиот суд во Прилеп на ден 23. VIII. 1982 година. (84)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапката за сопственост по тужбата на тужителката Ваневска Здравка од с. Сиричино, против тужениот Спасоја Мирчевски-Цветковиќ од с. Сиричино, а сега со непознато место на живеење во Белград.

Се повикува тужениот да се јави во судот, достави адреса или одреди полномошник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 968/82. (79)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Се повикуваат сите лица кои полагаат право на наследство по оставината на покојната Карова Махија, бивша од Титов Велес, почината на 25. XII. 1981 година, да се јават во Општинскиот суд во Титов Велес и дадат наследничка изјава во рок од една година од објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Титов Велес. О. бр. 16/82. (85)

Загубени печати

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил под назив: „Спортско-риболовен сојуз на општина Неготино — Неготино“, се огласуваат за неважни. (5206)

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил под назив: „Сојуз на извидници на Македонија, Извиднички Поречански одред „Галеб“ — Скопје се огласуваат за неважни. (5292)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Смучарски сојуз на Македонија — Смучарско друштво „Младост“ — Скопје“, се огласува за неважен. (6162)

Загубените тркалезен печат и четвртаст штембил под назив: „Земјоделска задруга „Долни Полог“ — Тетово“, се огласуваат за неважни. (6163)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Душан Ѓорѓиоски, ул. „Козара“ бр. 4, Прилеп. (5099)

Воена книшка на име Борис Андоновски, ул. „Блага Илиева Грнева“ бр. 14/7-9, Куманово. (5102)

Пасош на име Љубомир Виларов, ул. „Б. Ѓорев“ бр. 163/1-2, Титов Велес. (5138)

Воена книшка на име Муарем Пајазити, с. Седларево, Тетово. (5153)

Легитимација бр. С-004481, издадена од ВП 5887, Куманово на име Славко Цветковски, Штип. (5165)

Воена книшка на име Наке Крстески, с. Требино, Македонски Брод. (5180)

Сообраќајна дозвола на име Зулкуфли Алиловски, с. Копанце, Тетово. (5201)

Лична карта на име Зулкуфли Алиловски, с. Копанце, Тетово. (5202)

Возачка дозвола на име Зулкуфли Алиловски, с. Копанце, Тетово. (5203)

Свидетелство за завршено средно насочено образование во Училишниот центар „Злате Малаковски“ — Гостивар на име Мирко Симџановски, Тетово. (5244)

Пасош на име Славчо Јованов, с. Оризари, Кочани. (5238)

Свидетелство од I година гимназија на име Родна Николовска, с. Конопница, Крива Паланка. (5418)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Ресен на име Круме Пановски, с. Штрбово, Ресен. (5458)

Возачка дозвола бр. 11729/80 година, издадено од СВР, Тетово на име Рамис Шасивари, Тетово. (5476)

Сообраќајна дозвола на име Сакип Шабани, с. Г. Речица, Тетово. (5479)

Оружен лист на име Реџеп Синани, с. Г. Седларце, Тетово. (5486)

Возачка дозвола на име Расим Имери, ул. „Новоселска“ бр. 137, Тетово. (5532)

Свидетелство, издадено од Медицинско училиште на име Николина Колевска, с. Вирче, Делчево. (5545)

Сервисна книшка бр. 7713 на име ВРО „Полог“ ОЗТ „Изградба“, Тетово. (5600)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Драгољуб Димовски, с. Кучково, Скопје. (2)

Ученичка слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Антони Стојановски, Скопје.

Воена книшка, издадена во Шабац на име Неби Садиковски, Скопје. (4)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Светислав Нешиќ, с. Побожје, Скопје. (5)

Ученичка легитимација за градски сообраќај, издадена во Скопје на име Валдета Меча, Скопје.

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Рајко „Жинзифов“ — Скопје на име Селами Шабан, Скопје. (7)

Ученичка слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Љубица Трајчевска, Ѓорче Петров, Скопје. (8)

Студентска слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Златко Спиоровски, Скопје.

Ученичка слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Бранко Кољовски, Скопје.

Ученичка слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Фатима Ахметовиќ, с. Инџиково, Скопје. (11)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Љупчо Ивановиќ, Скопје. (12)

Ученичка слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Боре Бошковски, Скопје.

Лична карта на име Јовановски Живко, Кратово. (14)

Здравствена легитимација на име Ефремова Надица, с. Шлегово, Кратово. (15)

Свидетелство за IV одделение на име Царинка Стојановска, с. Подржино, Крива Паланка.

Свидетелство за VIII одделение на име Велиу Хеват, с. Неготино, Гостивар. (17)

Диплома за завршено средно економско училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Цвета Стамболиска, Скопје. (18)

Студентска слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Зоран Нешковски, Скопје.

Свидетелство за завршено средно земјоделско училиште, „Јосиф Јосифовски — Свештарот“ — Ресен на име Стојче Глужески, с. Обршани, Прилеп. (20)

Ученичка слободна легитимација, издадена од ГСП — Скопје на име Махмуд Худевет, Скопје.

Свидетелство за I клас, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Смиленовска Борјанка, с. Чифлик, Титов Велес. (22)

Свидетелство за IV одделение, издадено од ОУ „Субура Чучук“, с. Водоврати на име Бечковиќ Муса, с. Водоврати, Титов Велес. (23)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. У. „Субура Чучук“ на име Башини Ариф, с. Водоврати, Титов Велес. (24)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од О. У. „Даме Груев“, Титов Велес на име Уат Јамдија, Титов Велес. (25)

Свидетелство за IV одделение на име Орце Славевски, с. Извор, Титов Велес. (26)

Ученичка книшка за IV одделение на име Ирена Димитрова, Неготино. (27)

Ученичка книшка за IV одделение на име Костов Џими, Неготино. (28)

Свидетелство за VIII одделение на име Екрем Муареми, с. М. Речица, Тетово. (29)

Свидетелство за осумгодишно училиште на име Јовица Ристовски, с. Градец, Тетово. (30)

Здравствена легитимација на име Зекири Шадије, с. Пирок, Тетово. (31)

Свидетелство за VII одделение на име Ремзи Алими, с. Добарце, Тетово. (32)

Свидетелство за V одделение на име Ресфет Асени, с. Добарце, Тетово. (33)

Работна книшка на име Влајко Трајковски, с. Саракино, Тетово. (34)

Свидетелство за VIII одделение на име Арифнади Мурсели, Тетово. (35)

Здравствена легитимација на име Љутвиу Казими, с. Доброште, Тетово. (36)

Здравствена легитимација на име Левтерка Диховска, с. Раотинце, Тетово. (37)

Лична карта на име Даути Јакуп, с. Раковец, Тетово. (38)

Свидетелство за VIII одделение на име Муревски Георѓе, с. Ново Село, Струмица. (40)

Свидетелство за VIII одделение на име Џикан Ајрули, с. Раковец, Тетово. (41)

Свидетелство на име Камбер Исени, Тетово. (42)

Возачка дозвола на име Ристоски Зоран, Тетово. (43)

Сообраќајна дозвола на име Ристоски Зоран, Тетово. (44)

Здравствена легитимација на име Амир Амети, Тетово. (45)

Здравствена легитимација на име Беадини Гупеиме, с. М. Речица, Тетово. (46)

Работна книшка на име Бафкари Шабан, с. М. Речица, Тетово. (47)

Земјоделска здравствена легитимација на име Кемал Мурати, с. Цепчинште, Тетово. (48)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нухиу Шериф, с. Г. Речица, Тетово. (49)

Лична карта на име Рамадани Али, Тетово. (50)

Здравствена легитимација на име Хавдије Мухареми, Тетово. (51)

Земјоделска здравствена легитимација на име Нухиу Рефик, с. Г. Речица, Тетово. (52)

Одобрение за јавен патен превоз, издадено од Тетово на име Несими Џабир, с. Челопек, Тетово. (53)

Здравствена легитимација на име Беадини Цеваир, с. М. Речица, Тетово. (54)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О. У. во с. Желино на име Кадрија Јусуф, с. Стримница, Тетово. (55)

Свидетелство за V одделение, издадено од О. У. с. Желино на име Хамзаи Музафер, с. Стримница, Тетово. (56)

Свидетелство од IV одделение, издадено од О. У. с. Желино на име Саити Исмет, с. Желино, Тетово. (57)

Свидетелство за VIII одделение на име Мамути Зекир, с. Раковец, Тетово. (58)

Свидетелство за IV одделение на име Камбери Селапи, с. Колачин Дол, Тетово. (60)

Работна книшка на име Гајур Шаини, Тетово. (61)

Здравствена легитимација на име Амети Цеваира, Тетово. (62)

Здравствена легитимација на име Шакири Зулфи, с. Слатино, Тетово. (63)

Лична карта на име Шакири Зулфи, с. Слатино, Тетово. (64)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Илџи Назми, Тетово. (66)

Свидетелство за VIII одделение на име Југослав Миленкоски, Тетово. (67)

Свидетелство на име Сајдиу Фејзула, с. Порој, Тетово. (68)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Синани Изаир, с. Седларце, Тетово. (69)

Диплома за завршено средно училиште на име Хисени Хисен, Гостивар. (70)

Свидетелство за IV одделение на име Драгица Ѓорѓиевска, с. Куново, Гостивар. (71)

Свидетелство за VIII одделение на име Демири Мехмедали, Гостивар. (72)

Свидетелство за VIII одделение на име Шабан Локман, с. Чеграње, Гостивар. (73)

Свидетелства за I и II година, издадени од гимназија на име Мемети Фаил, Гостивар. (74)

Свидетелства за III и IV година на име Ајдини Музафер, с. Велебрдо, Гостивар. (75)

Уверение за положен испит за занаетчиски дејности — шивач, издадено од СО — Гостивар на име Мемеџашар Тотре, Гостивар. (76)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од гимназија на име Николоски Ацо, Гостивар. (77)

Диплома за завршено индустриско училиште на име Јованоски Тони, Гостивар. (78)

Лична карта на име Муслиу Рашид, с. Лакавица, Гостивар. (79)

Свидетелства за I, II, III и IV година на име Ѓиноски Мишо, Гостивар. (80)

Свидетелство за VIII одделение на име Африм Мустафи, Гостивар. (81)

Свидетелство за IV одделение на име Орце Петрески, Гостивар. (82)

Свидетелство за III година, издадено од гимназија на име Муртезан Адеми, Гостивар. (83)

Свидетелство за VIII одделение на име Идриз Емрули, Гостивар. (84)

Свидетелство за VIII одделение на име Абдули Мислими, с. Форино, Гостивар. (85)

Ученичка книшка од I—VI одделение на име Алагик Ајрудин, Гостивар. (86)

Диплома и свидетелство за VIII одделение на име Фабије Ејупи, с. Добридол, Гостивар. (87)

Индекс бр. 1526/78, издаден од ВШ за ОР Врање на име Јован Младенов, Кочани. (89)

Свидетелство за завршена гимназија, издадено од Гимназијата „Ванчо Прке“ — Винаца на име Атанасов Лазар, Винаца. (90)

Свидетелство за IV клас гимназија на име Кузманов Анче, Кочани. (91)

Здравствена легитимација на име Благоја Алексос, Винаца. (92)

Лична карта на име Шефки Шидилески, с. Мелнија, Струмица. (93)

Свидетелство за VIII одделение на име Миле Мицески, Прилеп. (94)

Свидетелство за VIII одделение на име Нароска Надежда, Прилеп. (95)

Свидетелство за завршено VII одделение на име Џафер Зејниловиќ, с. Лажани, Прилеп. (97)

Свидетелство за VIII одделение на име Драган Здравески, с. Ропотово, Прилеп. (98)

Работна книшка на име Јосе Трајкоски, Прилеп. (99)

Ученичка книшка на име Стефан Спиркоски, с. Мажучиште, Прилеп. (100)

Свидетелство за VIII одделение на име Гашина Лапо, с. Лажани, Прилеп. (101)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Осмогодишното училиште „Стив Наумов“, с. Пласница на име Адемоска Керима, с. Пласница, Македонски Брод. (102)

Работна книшка на име Андриевска Јагода, с. Долна Бела Црква, Ресен. (103)

Свидетелство за VIII одделение на име Љубица Костадинова, с. Град, Делчево. (104)

Книшка на име Молчева Нада, Делчево. (105)

Ученичка книшка на име Новчев Злате,, Кочани. (107)

Свидетелство за VIII одделение на име Митев Митко, Штип. (108)

Здравствена легитимација на име Рашев Сашко, Штип. (109)

Свидетелство за VIII одделение на име Мирка Наумова, Штип. (111)

Здравствена легитимација на име Боре Митовски, с. Облешево, Штип. (112)

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Науме Ристановски, Скопје. (113)

Здравствена легитимација на име Милица Терзиевска, Скопје. (114)

Свидетелства од III и IV година и диплома, издадени од Економското училиште во Куманово на име Емини Ејуп, с. Слупчане, Куманово. (115)

Воена книшка, издадена во Задар на име Минчо Јорданов, Скопје. (116)

Работна книшка на име Јашари Исмет, Куманово. (117)

Здравствена легитимација на име Столе Бојдевски, Куманово. (119)

Здравствена легитимација на име Бисера Младеновска, Куманово. (120)

Здравствена легитимација на име Мемети Нухи, Куманово. (121)

Работна книшка на име Даути Селим, с. Липково, Куманово. (122)

Здравствена легитимација на име Демири Амдије, с. Слупчане, Куманово. (123)

Здравствена легитимација на име Милка Златановска, Куманово. (124)

Свидетелство за завршен испит на име Симоновска Македонка, Куманово. (125)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Куманово на име Божиновиќ Сташа, с. Сопот, Куманово. (126)

Здравствена легитимација на име Милена Ивановска, Куманово. (127)

Книшка на име Среќко Јовановски, с. Шупли Камен, Куманово. (128)

Здравствена легитимација на име Лепа Петковска, Куманово. (129)

Здравствена легитимација на име Виолета Диковска, Куманово. (130)

Здравствена легитимација на име Јовановски Марјан, Куманово. (131)

Здравствена легитимација на име Митиќ Зо-ра, Куманово. (132)

Здравствена легитимација на име Зоран Цветковски, Куманово. (133)

Здравствена легитимација на име Емине Сакипи, Куманово. (135)

Работна книшка на име Зоран Милановски, Куманово. (135)

Здравствена легитимација на име Зоран Величковски, Куманово. (136)

Здравствена легитимација на име Назим Мош-ки, Куманово. (137)

Здравствена легитимација на име Слободан Родевски, Куманово. (138)

Свидетелство за IV одделение на име Павловски Џонко, с. Куново, Кратово. (139)

Диплома, издадена од АСУЦ „Боро Петрушевски — Папучарот“ — Скопје на име Стојан Димитриев, Скопје. (140)

Ученичка книшка, издадена од Гимназија „Никола Карев“, Скопје на име Пешевски Добре, Скопје. (141)

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Зекирија Љиварека, Скопје. (142)

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Севрија Сулејмани, Скопје. (143)

Свидетелство за IV година, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“, Скопје на име Симјановски Стево, Скопје. (144)

Диплома за завршено гимназија, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово, на име Снежана Младеновска, Куманово. (145)

Свидетелство за VIII одделение на име Трајческа Милева, с. Дреновце, Прилеп. (146)

Свидетелство за VIII одделение на име Соња Божиновска, с. Ропотово, Прилеп. (148)

Здравствена легитимација на име Шабани Сељамедин, Куманово. (149)

Здравствена легитимација на име Мурсели Рамизе, Куманово. (150)

Здравствена легитимација на име Лидија Митевска, Куманово. (151)

Здравствена легитимација на име Надица Аврамовски, Куманово. (152)

Здравствена легитимација на име Рагми Асановски, Куманово. (153)

Здравствена легитимација на име Божиновски Драгољуб, Куманово. (154)

Работна книшка на име Доне Спасовски, с. Канарево, Куманово. (155)

Здравствена легитимација на име Наташа Салиевска, Куманово. (156)

Здравствена легитимација на име Рамиќ Богдан, Куманово. (157)

Свидетелство за IV одделение на име Иле Миланов, с. Рлевци, Титов Велес. (159)

Свидетелство на име Ката Тодорова, Титов Велес. (160)

Ученичка книшка за IV одделение на име Јовица Петковски, Неготино. (161)

Свидетелство на име Василевска Милица, с. Вилешино, Тетово. (162)

Свидетелство за IV одделение на име Абди Кемаљ, с. Стрмница, Тетово. (163)

Здравствена легитимација на име Идризи Нешат, с. Д. Палчиште, Тетово. (164)

Лична карта на име Идризи Нешат, с. Д. Палчиште, Тетово. (165)

Свидетелство на име Вајдин Суриноски, с. Пирок, Тетово. (166)

Ученичка книшка на име Илир Вејсели, Тетово. (167)

Здравствена легитимација на име Шерибане Изаири, Тетово. (168)

Здравствена легитимација на име Живко Димитровски, с. Саракино, Тетово. (169)

Свидетелства за I, II, III и IV година на име Јусуф Адеми, Тетово. (170)

Диплома на име Јусуф Адеми, Тетово. (171)

Свидетелство на име Јовановски Бошко, Тетово. (172)

Свидетелство за VI одделение на име Хајдари Вејсели, с. Стрмница, Тетово. (173)

Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште во с. Желино на име Џафер Бајрашање, с. Палатица, Тетово. (174)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Желино на име Рамдани Шаудет, с. Желино, Тетово. (175)

Свидетелство за I година, издадено од гимназија на име Мустафи Абдула, с. Лисец, Тетово. (176-а)

Лична карта на име Абдули Шабан, с. Стрмница, Тетово. (176-а)

Здравствена легитимација на име Севдије Зибери, с. Каменење, Тетово. (177)

Здравствена легитимација на име Стојановски Трајко, Тетово. (178)

Свидетелство за VIII одделение на име Богоевска Савица, с. Блаце, Тетово. (179)

Здравствена легитимација на име Демири Назим, с. Челопек, Тетово. (180)

Ученичка книшка на име Јашари Севердан, Тетово. (181)

Свидетелство за VI одделение на име Ваџкари Неџат, с. Желино, Тетово. (182)

Свидетелство за VI одделение на име Елџези Зиљфу, с. Стрмница, Тетово. (183)

Свидетелство за VI одделение на име Абдиу Шофедин, с. Стрмница, Тетово. (184)

Свидетелство за IV одделение на име Касами Веби, с. Стримница, Тетово. (185)

Свидетелство за VII одделение, издадено од О. У. „Влазими“ на име Селими Муарем, с. Падалиште, Гостивар. (186)

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Алији Низам, с. Падалиште, Гостивар. (187)

Одобрение за пиларска дејност, бр. 10-1269, издадено од СО — Гостивар на име Безати Безат, Гостивар. (188)

Свидетелство за VI одделение на име Селими Јулзим, Гостивар. (189)

Работна книшка на име Лазар Димитровски, Гостивар. (190)

Свидетелство за III година, на име Незири Кашиш, Гостивар. (191)

Свидетелство за VI одделение на име Селими Ајдари, Гостивар. (192)

Свидетелство за I, II и III година на име Никола Мицоски, Гостивар. (193)

Свидетелство за VIII одделение на име Бајрами Абдураман, с. Врапчиште, Гостивар. (194)

Свидетелство за IV одделение на име Абдураман Чеграни, с. Врапчиште, Гостивар. (195)

Свидетелство за II клас на име Ејупи Заиде, с. Добридол, Гостивар. (196)

Ученичка книшка за VI одделение на име Димитриоска Илка, Гостивар. (197)

Свидетелство за V одделение на име Рамадани Камиле, Гостивар. (198)

Свидетелство за III година економско училиште на име Благоица Лазароска, Тетово. (199)

Свидетелство за VI одделение на име Садрије Пашоска, Гостивар. (200)

Свидетелства за II и III година, издадени од текстилно училиште на име Миле Ристоманов, Штип. (201)

Диплома на име Гицева Ружа, Штип. (202)

Свидетелство за VIII одделение на име Гордана Стојановска, Делчево. (203)

Работна книшка на име Камина Челих, Ресен. (204)

Ученичка книшка, издадена од Основното училиште „29 Ноември“, Скопје на име Игор Аспровски, Скопје. (205)

Ученичка книшка на име Радевљик Ана, Прилеп. (207)

Ученичка книшка за III година на име Петар Николоски, Прилеп. (208)

Свидетелство на име Такир Мамудоски, Прилеп. (209)

Ученичка книшка на име Миланоски Златко, Прилеп. (210)

Свидетелство за VI одделение на име Кунески Ицко, Прилеп. (211)

Работна книшка бр. 4330280-20 на име Димоска Илинка, Скопје. (212)

Диплома на име Кирил Димитриоски, Прилеп. (213)

Ученичка книшка на име Талески Бранко, Прилеп. (215)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Борка Синадиноска, с. Ропотово, Прилеп. (216)

Здравствена легитимација на име Трајче Исмаиловски, Куманово. (217)

Здравствена легитимација на име Стојна Велковска, с. Тронега, Куманово. (219)

Здравствена легитимација на име Благојка Тодоровска, с. Љубодраг, Куманово. (220)

Здравствена легитимација на име Сакипи Мусли, с. Ваксинце, Куманово. (221)

Здравствена легитимација на име Арифовски Мустафа, Куманово. (222)

Здравствена легитимација на име Среќко Ристовски, с. Довезенце, Куманово. (223)

Здравствена легитимација на име Димковски Чедо, с. Коинце, Куманово. (224)

Здравствена легитимација на име Горѓевиќ Симка, Куманово. (225)

Здравствена легитимација на име Арсовски Никола, Куманово. (226)

Свидетелство на име Ленче Петринска, с. Скачковце, Куманово. (227)

Здравствена легитимација на име Шабани Сакип, Куманово. (228)

Здравствена легитимација на име Јовановски Марјан, Куманово. (229)

Книшка на име Додевски Горан, Куманово. (230)

Здравствена легитимација на име Антиќ Сашо, Куманово. (231)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Моша Пијаде“ на име Трајковска Гордана, Крива Паланка. (232)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчовски“ на име Станковски Драган, Крива Паланка. (233)

Ученичка книшка за III одделение, издадена од Основното училиште „Гоце Делчев“, Неготино на име Делова Елица и Делова Јасминка, Неготино. (234)

Свидетелство за VIII одделение на име Фазли Љоки, Тетово. (235)

Земјоделска здравствена легитимација на име Демири Мирљинди, с. Желино, Тетово. (236)

Свидетелство за VII одделение, издадено од О. У. „Братство“ на име Камил Хисени, с. Челопек, Тетово. (237)

Свидетелство за I клас издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ на име Крстевска Олга, Тетово. (238)

Земјоделска здравствена легитимација на име Асипи Кадрије, с. Дебреште, Тетово. (239)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ферати Исмет, с. М. Речица, Тетово. (240)

Свидетелство за IV одделение на име Зољита Ебиби, с. Каменјане, Тетово. (241)

Здравствена легитимација на име Невзат Мехаз, Тетово. (242)

Земјоделска здравствена легитимација на име Асип Фетали, с. Гургурница, Тетово. (243)

Ученичка книшка за VIII одделение на име Савески Душко, с. Саракино, Тетово. (244)

Земјоделска здравствена легитимација на име Казими Елмеж, с. Порој, Тетово. (245)

Свидетелство за III година, издадени од индустриското училиште на име Илиески Андро, Гостивар. (246)

Свидетелства за I и II година на име Беџети Исмаили, Гостивар. (247)

Свидетелства за II и III клас на име Гаврилоска Стевка, Гостивар. (248)

Лична карта, издадена од СО — Гостивар на име Алији Нехат, с. Градец, Гостивар. (249)

Свидетелства за I и III година гимназија на име Јашари Фаут, Гостивар. (250)

Ученичка книшка на име Мегдиу Рефет, Гостивар. (251)

Свидетелство за VIII одделение на име Синани Имли, Гостивар. (252)

Свидетелство за V одделение на име Емурлаи Лутфи, с. Лакавица, Гостивар. (253)

Здравствена легитимација на име Стојанов Јорданче, Штип. (254)

Свидетелство за I клас, издадено од ГЕП „Љупчо Сантов“ на име Андонов Никола Ввонко, Кочани. (255)

Ученичка книшка за средно образование, издадена од ЕМАУЦ „Г. Викентиев“, Кочани на име Стојковски Томислав, Винаца. (256)

Здравствена легитимација на име Јован Стаменков, Винаца. (257)

Здравствена легитимација на име Јана Ристова, с. Липец, Винаца. (258)

Здравствена легитимација на име Митеоска Ерменка, Винаца. (259)

Здравствена легитимација на име Јованова Ерина, Винаца. (260)

Ученичка книшка, издадена од О. У. „Јосип Броз Тито“, с. Бардовци, Скопје, на име Дончо Симјановски, с. Злоукани, Скопје. (261)

Свидетелство за положен завршен испит при ГУЦ „Здравко Цветковски“ — архитектонска насока во Скопје на име Андон Колишев, Скопје. (262)

Свидетелство за VII одделение на име Цена Богданоска, с. Дреновци, Прилеп. (263)

Здравствена легитимација на име Болијоска Емина, с. Пешталево, Прилеп. (264)

Ученичка книшка на име Самир Бејкуловски, Прилеп. (265)

Свидетелства за I, II и III година на име Методија Вељанчески, Прилеп. (266)

Ученичка книшка на име Велески Златко, Прилеп. (267)

Свидетелство за VIII одделение на име Пашоска Сузана, с. Веселчани, Прилеп. (268)

Ученичка книшка за II година на име Киро Костоски, Прилеп. (269)

Здравствена легитимација на име Тасева Маја, Куманово. (270)

Здравствена легитимација на име Надица Аврамовска, Куманово. (271)

Здравствена легитимација на име Жаклина Мирчевска, Куманово. (272)

Здравствена легитимација на име Мирчевски Мирче, Куманово. (273)

Здравствена легитимација на име Нергиван Криезиу, Куманово. (274)

Дозвола на име Николовски Михајло, Куманово. (275)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Климент Охридски“ с. Д. Река на име Јовановски Борис, с. Станци, Крива Паланка. (276)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О. У. „Лирија“, с. Жеровјане на име Тихомир Милевски, с. Радиовце, Тетово. (277)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Асипи Веџети, с. Доброште, Тетово. (278)

Земјоделска здравствена легитимација на име Демири Феми, с. Камењане, Тетово. (279)

Свидетелство за VIII одделение на име Леонид Крстовски, Тетово. (280)

Здравствена легитимација на име Бајрами Шабанедин, Тетово. (281)

Свидетелство на име Целадин Рамадани, с. Д. Палчиште, Тетово. (282)

Здравствена легитимација на име Муса Муртезани, Тетово. (283)

Ученичка книшка за IV одделение на име Имери Абдула, Тетово. (284)

Свидетелство за I клас на име Зуљбеари Мухамед, с. Озормиште, Тетово. (285)

Земјоделска здравствена легитимација на име Даут Адоји, с. Г. Палчиште, Тетово. (286)

Свидетелство на име Балеи Адила, Гостивар. (287)

Свидетелство за VI одделение на име Реџеми Асип, Гостивар. (288)

Свидетелство за IV одделение на име Јакупи Шенази, с. Чајле, Гостивар. (289)

Свидетелство за VII одделение на име Џемил Белули, Гостивар. (290)

Свидетелство на име Атанасов Ванчо, с. Козјак, Штип. (291)

Книшка на име Снежана Николова, Штип. (292)

Здравствена легитимација на име Милев Слободанчо, Штип. (293)

Здравствена легитимација на име Ацо Илиевски, Штип. (294)

Ученичка книшка за I година, ЕМАУЦ на име Шаинов Шезаир, Кочани. (295)

Здравствена легитимација на име Љубомир Малчев, с. Црн Камен, Винаца. (296)

Индекс досие бр. 2562/79, издаден од ВШОР Врање на име Тодор Николовски, ул. „Вера Јоциќ“ бр. 57, Делчево. (297)

Свидетелство од I, II и III година на име Момчило Темелковски, с. Сајаклари, Титов Велес. (5801)

Воена книшка бр. 57933 на име Локман Ибрахими, с. Пирок, Тетово. (5810)

Сообраќајна книшка бр. ТЕ 32—086 на име Сами Илјази, с. Боговиње, Тетово. (5856)

Лична карта на име Сами Илјази, с. Боговиње, Тетово. (5857)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од УЦСО „Коле Неделковски“ на име Назиф Џуџак, с. Г. Оризари, Титов Велес. (5927)

Пасош на име Јанко Трајковски, с. Челопек, Тетово. (5946)

Воена книшка на име Бошко Илијевски, с. Росоман, Кавадарци. (5932)

Ивалидска книшка бр. 143667 на име Стојче Трпоски, Струга. (6087)

Пасош на име Аванда Берзорска, с. Пласница, Македонски Брод. (6105)

Оружен лист на име Ибис Мемети, с. М. Речица, Тетово. (6154)

Воена книшка на име Звонко Мисајловски, с. Вратница, Тетово. (6147)

Лична карта на име Љубен Крстевски, ул. „М. Пијаде“ бр. 2/35, Прилеп. (6164)

Воена книшка на име Љубен Крстевски, ул. „М. Пијаде“ бр. 2/35, Прилеп. (6165)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фатмир Рушити, с. Стримница, Тетово. (3857)

Свидетелство за I одделение на име Адеми Ибрахим, с. Градец, Тетово. (3858)

Свидетелство за II одделение на име Адеми Ибрахим, с. Градец, Тетово. (3859)

Свидетелство за IV одделение на име Мустафа Зебида, с. Пирок, Тетово. (3860)

Свидетелство за VIII одделение на име Илир Камбери, с. М. Речица, Тетово. (3861)

Свидетелство за VII одделение на име Лазиме Османи, Тетово. (3862)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шаини Демире, с. Боговиње, Тетово. (3863)

Свидетелство за VI одделение на име Мустафаи Аљи, Тетово. (3864)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет на Работната организација „Сива лепенка“ — Свети Николе

распишува

КОНКУРС

за именување — избор на:

1. индивидуален работоводен орган — директор,

2. комерцијален директор.

Посебни услови:

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за вршење на работите под 1 — кандидатите треба да имаат завршено високо или више образование и 6 години работно искуство;

— за вршење на работите под 2 — кандидатите треба да имаат завршено више образование и 5 години работно искуство.

Заеднички услови:

— да имаат морално-политички квалитети и способности за развивање на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи;

— да не се под истрага и да не се осудувани за кривични дела утврдени во член 511 од Законот за здружен труд.

Со пријавата за учество на конкурсот, кандидатите треба да ги достават следните документи:

— доказ за школска подготовка,

— доказ за работно искуство,

— кратка биографија и

— уверение дека против кандидатот не се води истрага.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Изборот ќе се изврши во рок од 15 дена по истекот на рокот за поднесување на пријавите.

Некомплетни пријави нема да се земаат во разгледување.

Пријавите се поднесуваат на адреса: РО „Сива лепенка“ ул. „Маршал Тито“ бр. 71 — Свети Николе, за Конкурсната комисија.

Советот на Народниот музеј „Д-р Никола Незлобински“ — Струга

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за избор на раководен орган — директор
Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, да ги исполнува и следните:

— да има соодветна висока школска подготовка со над пет години работно искуство во културата или образованието;

— да не е осудуван за кривично дело според Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на ОЗТ,

— со судска одлука да не му е забрането вршење на должност директор;

— да поседува морално-политички квалитети.
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Пријавите со комплетната документација да се доставуваат до Народниот музеј — Струга (Конкурсната комисија). (287)

Вишата Земјоделска школа — Струмица

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за избор на наставник со неполно работно време по предметот

Општонародна одбрана.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од член 162 од Законот за високото образование и член 117 од Статутот на Вишата земјоделска школа — Струмица.

Кандидатите пријавите со потребната документација да ги доставуваат до Секретаријатот на школата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (288)

Конкурсната комисија при РГО „Базалт“ — Штип

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за избор-реизбор на работи и работни задачи со посебни овластувања и одговорности и тоа:

1. Раководител на финансиска служба — реизбор,

2. Раководител на техничка служба — избор.

УСЛОВИ: Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— кандидатот под точка 1 да има завршено економски факултет I или II степен, или средна стручна подготовка од економски смер и работно искуство од 5 години исклучиво на работи во книговодството;

— кандидатот под точка 2 да има завршено технички факултет — градежен смер I степен и 1 година работно искуство, II степен или средно техничко училиште — градежен смер и 5 години работно искуство.

Кандидатите се должни со молбата да достават и препис од дипломата за стручната подготовка и докази за работно искуство.

Личните доходи се утврдуваат според основите и мерилата утврдени во Правилникот за личните доходи.

Некомплетирани документи нема да бидат земани предвид при разгледувањето.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Целокупната документација се доставува на адреса: РГО „Базалт“ — Штип, ул. „Партизанска“ бр. 56. (289)

Врз основа на член 78 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 10/76), Собранието на општината Охрид

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на еден судија на Општинскиот суд во Охрид

Услови:

— кандидатот да е државјанин на СФРЈ;

— да е дипломиран правник со потребно искуство и стручно знаење со положен правосуден испит и

— да има морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Рокот за пријавување на заинтересираните кандидати трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Заинтересираните кандидати пријавите да ги достават до Собранието на општината Охрид — Комисија за избор и именување во гореозначениот рок. (290)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на тројца судии на Окружниот стопански суд во Скопје (реизбор)

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 став 1 од Законот за редовните судови пријавите треба да ги поднесат до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на ова соопштение.

Бр. 10-2306

27 септември 1982 година

Скопје

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79), Собранието на општината Титов Велес

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на судии во Општинскиот суд Титов Велес

— избор (реизбор) на тројца судии,

— избор на еден судија.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите од член 91 став 1 Законот за редовните судови треба да поднесат пријави до Собранието на општината Титов Велес — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

Комисија за прашања на изборите и именувањата

СОДРЖИНА

Страна

547. Одлука за помилување на осудени лица 705
548. Одлука за ослободување од плаќање данок од доход на организациите на здружениот труд во 1982 година — — — — — 705
549. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 9/82 од 6 мај 1982 година — — — — — 706
550. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 11/81 од 1 април 1982 година — — — — — 706
551. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 121/81 од 6 мај 1982 година — — — — — 707
552. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 172/81 од 21 април 1982 година — — — — — 707
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
- СКОПЈЕ**
274. Одлука за изменување на Одлуката за воведување придонес од доходот и висината на стапката на придонесот на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај — — — — — 708
275. Општествен договор за усогласување на пензиите во Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година — — — — — 708
- БИТОЛА**
276. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување — — — — — 710
277. Одлука за измени на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола — — — — — 710
- КИЧЕВО**
278. Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1982 година — — — — — 710
- РАДОВИШ**
279. Одлука за измена на Одлуката Бр. 63/4, донесена од Собранието на СИЗ за основно образование и наука — Радовиш — — — — — 711
- ТИТОВ ВЕЛЕС**
280. Одлука за измена на пресметковната стапка за здружување на средствата во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес за 1982 година — — — — — 711
- СВЕТИ НИКОЛЕ**
281. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за пресметковната стапка за здружување на средствата за остварување на програмата на СИЗ на физичката култура и здружување на средствата во РСИЗ — — — — — 712
- КОЧАНИ**
282. Одлука за изменување на Одлуката за висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос за здравство и здравствено осигурување — Кочани — — — — — 712
- ТЕТОВО**
283. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје за 1982 година — — — — — 712
284. Одлука за намалување на стапката од придонесот од личен доход — — — — — 713

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

располага со следните изданија:

- УСТАВ НА СФРЈ**
— со амандмани —
УСТАВ НА СРМ
— со амандмани — Цена 150,00 динари
- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ и**
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ
— со објаснувања и со регистар на поимите — Цена 180,00 динари
- ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАНКА**
— со објаснувања и со предметен регистар — Цена 200,00 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ**
— со коментар — Цена 350,00 динари
- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА КНИГА II**
Цена 250 динари
- ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ**
(Објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/81)
Цена 45 динари
- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**
— второ издание — Цена 90 динари
- ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА**
— со објаснувања — Цена 160 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА**
— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — Цена 95 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ**
— со објаснувања — Цена 85 динари
- ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
Цена 43 динари
- ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СРМ**
за периодот од 1981 до 1985 година
— со експозе — Цена 98 динари
- ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ**
Цена 46 динари
- ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ**
— со објаснувања — Цена 120 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО**
со судска практика и со предметен регистар
— второ дополнето издание — Цена 65 динари
- ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА**
Цена 200 динари
- УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ**
Цена 90 динари
- КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЛИШТЕ**
Цена 120 динари
- ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**
Цена 50 динари
- Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.